



— 033 277 778 | info@oe.mk | www.oe.mk —



WWW.OE.MK



Светот на најдобрите автомобили во Македонија



НАЈГОЛЕМ ИЗБОР

Пронајдете го возилото кое највеќе ви одговара! На нашиот плац во секое време имате избор од преку 100 возила.

ВРВЕН КВАЛИТЕТ

Сите наши возила се увезени директно од Германија, со детална и комплетна документација и 100% гаранција на поминати километри.

ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ

Можност за лизинг, автомобилски кредит и плаќање на рати.



📍 ул. Тодосија Паунов 36, 2300 Кочани, Македонија

☎ 078 203 200 ☎ 078 510 801

✉ info@autowelt.mk

📘 www.facebook.com/autowelt.mk


WWW.AUTOWELT.MK



Profit

EXECUTIVE Collection

PROFIT е новиот ергономски стол, со интерактивни функции за комуникација со корисниците преку Comfort Smart+ апликацијата. PROFIT е високо прилагодлив и погоден за корисници со различна висина, тежина и форма на телото. Развиен од истражувачи кои ги испитале и анализирале податоците за навиките на седење кај луѓето, PROFIT го обезбедува најдоброто.



ШИФРА	МОДЕЛ
13810	Profit

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Унапредувајќи се во својата мисија да ја елиминира болката и непријатноста предизвикана од долготрајно неправилно седење, PROFIT е ергономски стол кој преку Bluetooth се поврзува со Comfort Smart+ апликација која ве насочува кон правилно седење и препорачува оптимални прилагодувања на столот кои ви одговараат на Вас.

Потпирачот и седалката се опремени со сензори напојувани со батерии, кои комуницираат со апликацијата. Според податоците од сензорите апликацијата ги покажува Вашите прилагодувања и Ви дава препораки врз основа на Вашиот профил.

Некои од функциите вклучуваат:


- ✓ Водич за седење во правилна и здрава позиција
- ✓ Подесување за лумбалната потпора
- ✓ Предупредување при седење во неправилна положба
- ✓ Оценка за позицијата на седење и водење статистика.





5D ПОТПИРАЧ ЗА ГЛАВА

PROFIT е проектиран со 5D потпирач за глава, прилагодлива по висина, наклон, агол, и длабочина за заштита на вратот и намалена тензија на рамената. Потпирачот за глава е проектиран така што обезбедува комфорт и поддршка за различни форми на главата преку иновативна флексибилна структура.



3 ВО 1 РЕВОЛУЦИОНЕРНА ПОТПОРА ЗА РБЕТОТ

Потпирачот на PROFIT е систем проектиран да ги следи облините на телото преку бионички рбетен столб со ребра во 2 реда. Потпирачот ги има следните функции за подобро движење и поддршка за минимизирање на болките во грбот:

1. Динамичен бионички столб
2. Двоен ред повеќенасочни ребра за поддршка
3. Движење за намалување / ублажување на напнатоста

9 НИВОА НА ПОТПОРА

Додека обичните офис столци имаат само 3 точки за потпора на лумбалната област (средниот дел од грбот), рбетниот столб на PROFIT има 5 точки за поддршка во лумбалната област и дополнителни 3 зглобови во висина на градниот кош (горен дел од грбот), како и една точка кај пршлените од долниот дел од грбот. Со таква комплетна поддршка на 9 нивоа на грбот можете да работите седејќи удобно долго време без болка во телото.



BIONIC СИСТЕМ

Функцијата за регулирање на Bionic-столбот е комплетен систем за поддршка на рбетот, која е проектирана така да го имитира самиот рбет и неговите движења. Бидејќи секој има различен облик на телото и различна висина, Bionic-столбот лесно се прилагодува во 7 различни позиции, за да одговара на Вашиот облик на грбот. Системот е прилагодлив така што обезбедува правилна поддршка за корисници со висини од 150 до 190cm.

PROFIT располага со различни пози за седење, што осигурува неутрално позиционирање на телото. Механизмот на седалката дозволува подлабоко отклонување со прилагодување на затегнатоста и заклучување на положбите. Прилагодувањето на предниот раб на седалката ги поддржува колковите со што создава удобна поддршка за подолго седење без болка.

1. Управување на позицијата - Висината на седалката и наклонот на грбот со заклучување во 4 различни позиции
2. Два режими на наклон - Олабавена позиција за природна и релаксирачка потпора и затегната позиција за постабилна поддршка
3. Регулирање на длабочината на седалката без промена на позицијата на седалката и потпирачката



ВИСИНА



ДЛАБОЧИНА



АГОЛ

3D ПОТПИРАЧИ ЗА РАЦЕ

Потпирачите за раце можат да се прилагодуваат по висина, агол и длабочина во положба која највеќе Ви одговара.

Genidia

EXECUTIVE Collection



Multiblock Механизам



Ергономска Конструкција



Уникатен Дизајн



до 130кг.




TÜV Сертификат



3 Години Гаранција

GENIDIA е канцелариска столица инспирирана од интегрирањето на технологијата во човештвото, проектиран да го предефинира Вашето искуство на работното место. GENIDIA претставува ново ниво на динамика на работното место. Седалка и потпирачка со многу функции и прилагодувања. Антишок механизам, прилагодлив синхрон механизам со 4 позиции на заклучување, вертикално регулирана потпирачка и прилагодлива лумбарна потпора обезбедуваат идеална потпора и комфорт.



ШИФРА	МОДЕЛ
9432	Genidia





- Елегантност во современ стил
- Многу функции, Лесно управување
- Посебно внимание на секој детал
- Потпирач за глава прилагодлив по длабочина [1]
- Потпирач за глава прилагодлив по висина [2]
- Прилагодлива потпора во потпирачот за глава [3]
- Прилагодлива лумбарна потпора [4]
- Независен потпирач за потпора на грбот [5]
- 4D прилагодливи потпирани за раце [6]
- Потпирани за раце прилагодливи по длабочина [7]
- Прилагодлив антишок механизам [8]
- Мултиблок механизам со едно копче за управување [9]
- Седалка прилагодлива во длабочина и висина [10]
- Звучен сигнал за известување при продолжено седење во неправилна позиција



Ergohuman

EXECUTIVE Collection



Синхрон Механизам



Ергономска Конструкција



Уникатен Дизајн



до 130кг.





TÜV Сертификат



3 Години Гаранција

- Менаџерски стол со мрежаста потпирачка и седалка
- Потпирач за глава прилагодлив по висина и агол [1]
- Синхрон механизам со можност за прилагодување на аголот на седалката и потпирачката [2]
- Прилагодување според тежината на корисникот
- Регулирање преку сајла (Bowden cable control)
- Регулирање на длабочината на седалката
- Регулирање на потпирачката по висина [3]
- Флексибилна лумбарна потпора [4]
- Потпирачи за раце прилагодливи по висина и агол [5]
- Полирано алуминиумско постолје [6]
- Тркалца со дијаметар 65mm за сите видови подови [7]
- Максимална тежина на корисникот - до 130кг.
- Европски TÜV сертификат





ШИФРА	МОДЕЛ
9431	Ergohuman

Oklahoma PDH

MANAGER Collection



Multiblock Механизам



Ергономска Конструкција



Уникатен Дизајн



до 130кг.




TÜV Сертификат



1 Година Гаранција

- Менаџерски стол со мрежаста потпирачка и меш седалка
- Синхрон механизам со неколку позиции на заклучување според тежината на корисникот
- Лумбарна потпора со прилагодување
- Потпирачи за раце со прилагодување на позицијата
- Потпирач за глава PDH (достапен за модел Oklahoma PDH)
- Постоље од полиран алуминиум со тркалца за сите видови подови
- Максимална тежина на корисникот до 130кг.
- ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

ШИФРА	ОПИС
8903	Oklahoma PDH Сив
8904	Oklahoma PDH Црн







Oklahoma

MANAGER Collection

ШИФРА	ОПИС
5083	Oklahoma Сив
8902	Oklahoma Црн





ШИФРА	МОДЕЛ
13806	Next PDH Црна седалка
13807	Next PDH Сива седалка

- Модерен работен стол со мрежаста потпирачка во сива боја
- Седалка од полиуретанова пена, тапацрана со висококвалитетно црно платно
- Прилагодлива лумбална потпора
- Прилагодлив потпирач за глава
- Синхрон механизам со три позиции на заклучување, релакс функција и прилагодување на силата на лулање според тежината на корисникот

- Гасен механизам/амортизер за регулирање на висината на седење
- Прилагодливи потпирачи за раце со мека облога
- Стилска хромирана основа со 65mm тркалца за сите видови подови
- Максимална тежина на корисникот до 130kg
- Гаранција 36 месеци

Next PDH

MANAGER Collection



SYNC Механизам



до 130kg.



2 Години Гаранција



Потпирачи за раце



Лумбална потпора



Потпирач за глава



Mirus

EXECUTIVE Collection

-  Multiblock Механизам
-  Ергономска Конструкција
-  Уникатен Дизајн
-  до 130кг.
-  TÜV Сертификат
-  5 Години Гаранција

ШИФРА	МОДЕЛ
12021	Mirus

- Менаџерски стол со мрежаста потпирачка и седалка
- Ергономски дизајн
- Уникатен лумбарен систем кој обезбедува исклучителна потпора за телото и рбетниот столб
- Синхрон механизам со 5 позиции на заклучување
- Потпирачка прилагодлива по висина
- Прилагодување на висината и длабочината на седалката и наклонот на потпирачката со една единствена контрола
- 4D прилагодливи потпирачи за раце
- Рамка во комбинација од бела пластика и полиран алуминиум
- Прилагодлив потпирач за глава
- Опција без потпирач за глава *
- Опција за потпирач за нозе *
- Опција со масичка за лаптоп/таблет/книга
- Максимална тежина на корисникот - до 130кг.
- Европски SGS сертификат за квалитет и издржливост



Достапен во повеќе бои по нарачка

* Дополнителните опции се достапни по нарачка како посебни производи



Bruno

MANAGER Collection



SYNC Механизам



до 130кг.



1 Година Гаранција



Потпирачи за раце



Лумбална потпора



Потпирач за глава

- Менаџерскиот стол Bruno импресионира на прв поглед со футуристички дизајн и ергономични функции. Посебен акцент во дизајнот е полипропиленската потпирачка со изглед на метален оклоп на робот.
- Освен импресивниот дизајн, карактеристично за столот е ергономскиот облик на седалката и потпирачката кои обезбедуваат правилно држење за вашето тело и посебно удобно седење.
- Сè на овој стол од лумбалната потпора до позицијата и аголот на подлактиците како и висината на седалката и потпирачката може да се регулираат така што ќе одговараат на големината и обликот на вашето тело. Дополнително и потпирачот за глава се регулира по висина со што се обезбедува максимален комфорт.
- Столот е изработен од првокласни материјали без компромис на квалитетот. Седалката, потпирачот за грб и потпирачот за глава се изработени од висококвалитетен текстил со голема издржливост и еластичност. Основата е алуминиумска со што се гарантира долготрајна издржливост и стабилност.



* Достапен
само по
нарачка



ШИФРА	МОДЕЛ
13791	Bruno Црвен
13790	Bruno Црн
*	Bruno Кафеав

Ambra

MANAGER Collection



-  Multiblock Механизам
-  Ергономска Конструкција
-  Уникатен Дизајн
-  Алуминиумски Елементи
-  до 130кг.
-  2 Години Гаранција

- Столот Ambra се карактеризира со иновативен дизајн и сет од функции за бескомпромисно чувство на удобност. Проектран е така што тој се приспособува на вашето тело, а не обратно. Седалката и потпирачката се карактеризираат со ергономична 3D форма за исклучителен комфорт. Потпирачот за грб е прилагодлив по висина. Со едноставно притискање со двата палеца на напред и го придвижувате нагоре или надолу.
- Потпирачите за раце можете да ги прилагодите на висината која ви одговара како и да го подесите нивниот агол. Исто така и потпирачот за глава можете за неколку секунди да го подесите според вашите потреби, со притискање на двата палеца и поместување нагоре или надолу. Освен ергономичната форма, потпирачката за грб е опремена и со прилагодлива лумбална потпора која обезбедува правилна позиција на рбетот.
- За секој елемент на столот почнувајќи од алуминиумската основа до потпирачот за глава се користени само првокласни материјали што е гаранција за долготрајна употреба. Удобната ергономична седалка е изработена од висококвалитетен текстил кој се одликува со исклучителна мекост и издржливост.
- За лицето на потпирачката и потпирачот за грб е употребена густа, еластична и исклучително квалитетна мрежа која обезбедува циркулација на воздухот и го спречува потењето дури и при долго седење.

ШИФРА	МОДЕЛ
13787	Ambra Портокалов
13788	Ambra Црн
13789	Ambra Сив



Santa Fe

MANAGER Collection



Multiblock Механизам



Ергономска Конструкција



Уникатен Дизајн



Хромирани Елементи



до 120кг.




TÜV Сертификат



2 Години Гаранција

- Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа SP
- Регулирање на височината на столот [1]
- Мултиблок механизам со можност за фиксирање во 5 позиции [2]
- Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот [3]
- Анти-шок функција за заштита на корисникот при преминување од една позиција на наклонот во друга
- Тапацирана потпора за главата
- Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови [4]
- Метална основа од полиран алуминиум со самозаклучувачки тркалца [5]
- Максимална тежина на корисникот – 120 кг


* ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧИНИ! ДО ЗАВРШУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ



ШИФРА	ОПИС
5078	Santa FE Бел

Santa Fe S

- Седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна природна кожа класа SP
- Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови
- Метална основа од полиран алуминиум
- Максимална тежина на корисникот – 120 кг



ШИФРА	ОПИС
6810	Santa FE S Бел
6825	Santa FE S Кафен

* ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧИНИ! ДО ЗАВРШУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ



Sirio

MANAGER Collection



Multiblock Механизм



Уникатен Дизајн



Хромирани Елементи



до 120кг.




TÜV Сертификат



1 Година Гаранција

- Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна кожа класа V
- Регулирање на височината на столот
- Мултиблок механизам
- Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот
- Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови
- Метална основа од полиран алуминиум
- Макс. тежина на корисникот – 120 кг



ШИФРА	ОПИС
5668	Sirio Бел
5667	Sirio Црн

Sirio S



Хромирани Елементи



до 120кг.




TÜV Сертификат



1 Година Гаранција

- Седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна кожа класа V
- Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани делови
- Метална основа од полиран алуминиум
- Максимална тежина на корисникот – 120 кг

ШИФРА	ОПИС
5669	Sirio S Црн
5670	Sirio S Бел



Davina


MANAGER Collection

-  Исклучителен Комфорт
-  Ергономска Конструкција
-  Уникатен Дизајн
-  до 120кг.
-  1 Година Гаранција



- Фотеља со луксузен и елегантен дизајн
- Комбинацијата на фотеља и табуретка кај моделот Davina нудат уникатен начин на релаксација во работната средина или во Вашиот дом
- Широката и заоблена потпирачка нуди исклучителен комфорт како во седечка така и во полу-легната позиција
- Мека потпирачка и седалка тапацирани со висококвалитетна еко кожа или текстил
- Multiblock механизам со можност за лулање и заклучување во повеќе позиции
- Заоблени и меки потпирани за раце обложени со еко-кожа/текстил
- Стабилна и цврста хромирана основа
- Максимална тежина до 120 кг.

ШИФРА	ОПИС
11782	Davina Еко-Кожа Црн
11783	Davina Текстил Сив



Eclipse


MANAGER Collection

- Работен стол со висока мрежажста потпирачка во црна боја
- Седалка и потпирач за глава тапацирани со висококвалитетно платно
- Прилагодлива лумбална потпора
- TILT механизам со релакс функција за лулање или фиксирање во исправена позиција и прилагодување според тежината на корисникот
- Хромиран гасен механизам/амортизер
- Бели рамка, основа и подлактици
- Максимална тежина на корисникот до 120kg



TILT Механизам
Уникатен Дизајн
до 120кг.
2 Години Гаранција
Потпирачи за раце
Лумбална потпора
Потпирач за глава

ШИФРА	МОДЕЛ
13805	Eclipse



Cayman

MANAGER Collection



TILT Механизам



Ергономска Конструкција



Потпирачи за раце




до 120кг.



2 Години Гаранција

- Работен стол со висока мрежаста потпирачка
- Статичен потпирач за глава
- Седалка тапацерирана со висококвалитетен материјал
- TILT механизам со релакс функција за лулање или фиксирање во исправена позиција и прилагодување според тежината на корисникот
- Статични потпирачи за раце
- Полипропиленова основа
- Максимална тежина на корисникот – 120 кг.



ШИФРА	МОДЕЛ
13802	Cayman Црн
13803	Cayman Сив
13804	Cayman Плав



Lea

MANAGER Collection



Tilt Механизам



до 100кг.




1 Година Гаранција

- Луксузен стол со широка седалка и висока потпирачка
- Авангарден модел со ергономски дизајн и перфектна функционалност
- Префинет дизајн со црно платно и бела полипропиленска конструкција
- Стабилна и цврста полипропиленска основа со силиконски тркалца
- Регулрање на височината на столот
- Механизам за лулање
- Максимална тежина до 100 кг.



ШИФРА	МОДЕЛ
11013	Lea Црно-Бел
13767	Lea Жолто-Црн



Zeus

MANAGER Collection



Tilt Механизам



до 100кг.



1 Година Гаранција

- › Механизам за лулање и заклучување во неколку позиции и прилагодување на отпорот на лулање
- › Современ и функционален дизајн кој совршено се вклопува во модерни канцеларии. Скоро секој дел од столот може да се регулира и прилагодува.
- › Прилагодување на висината на седење, висината на подлактиците и потпирачот за глава.
- › Потпирачот за грбот и главата се изработени од висококвалитетна еластична мрежа а дополнително е додадена и лумбална потпора за грбот.

ШИФРА	МОДЕЛ
13798	Zeus



Herman

MANAGER Collection

- Механизам за лулање и заклучување во неколку позиции и прилагодување на отпорот на лулање
- Неговите голема седалка и заоблен потпирач за грб со лумбална потпора и потпирач за глава ќе ви обезбедат удобно седење преку текот на целиот ден.
- Основата е направена од хромиран метал а подлактиците од полипропилен, а потпирачите за грб и глава од квалитетна мрежа која обезбедува циркулација на воздухот.
- Потпирачот за глава како и потпирачите за раце се прилагодливи по висина
- Лумбалната потпора која обезбедува правилно држење на рбетот исто така се прилагодува по висина.

ШИФРА	МОДЕЛ
13796	Herman Сив
13797	Herman Борд



Tilt Механизам



до 130кг.



1 Година Гаранција



Потпирачи за раце



Лумбална потпора



Потпирач за глава



Montana

MANAGER Collection



TILT Механизам



до 120кг.



2 Години Гаранција




Потпирачи за раце



Лумбална потпора



Потпирач за глава



- Работен стол со висока потпирачка
- Тапацирана седалка и потпирачка во комбинација од мрежа и платно
- Статичен потпирач за глава
- TILT механизам со релакс функција за лулање или фиксирање во исправена позиција и прилагодување според тежината на корисникот
- Вградена лумбална потпора
- Метални потпирачи за раце и основа
- Максимална тежина на корисникот до 120kg.

Информативен приказ
достапните материјали и бои



ШИФРА	МОДЕЛ
13808	Montana Црн
13809	Montana Сив

Montgomery

MANAGER Collection

- Менаџерски стол со висока пиптирачка
- TILT механизам со релакс функција за лулање или фиксирање во исправена позиција и прилагодување според тежината на корисникот
- Тапациран со црна еко кожа
- Хромирана основа
- Тапацирани хромирани потпирачи за раце
- Максимална тежина на корисникот до 130kg
- Гаранција 24 месеци



TILT Механизам




до 130кг.



2 Години Гаранција



Фиксни потпирачи за раце



ШИФРА	МОДЕЛ
12741	Montgomery

Kent

MANAGER Collection



Tilt Механизам



Хромирани Елементи



до 120кг.



1 Година Гаранција



Потпирачи за раце




Лумбална потпора



Потпирач за глава

- Менаџерски стол со висок потпирач
- Тапациран со еко кожа во комбинација бела/црна, кафеава/црна и комплетно црна боја
- TILT механизам со подесување според тежината на корисникот
- Хромирани тапацирани подпирачи за раце
- Хромирана основа
- Гасен механизам/амортизер за регулирање на висината на седалката
- Максимална тежина на корисникот до 120кг



ШИФРА	ОПИС
12664	Kent Црн
12665	Kent Бел
12666	Kent Кафен

Leonita

MANAGER Collection



Tilt Механизам




до 130кг.



1 Година Гаранција

- Елегантен и екстра удобен стол со висока потпирачка
- Ергономската седалка и потпирачка изработени од висококвалитетна еко кожа обезбедуваат неспоредлив комфорт
- Повеќеслојно полнење за екстра удобност
- Полипропиленска основа
- Регулирање на височината на столот
- Механизам за лулање
- Макс. тежина до 130 кг.



ШИФРА	ОПИС
11017	Leonita Црн
11018	Leonita Кафен

Marvin

MANAGER Collection



Multiblock Механизам




Ергономска Конструкција



до 130кг.



1 Година Гаранција



ШИФРА	ОПИС
11781	Marvin

- Исклучително комфорен менаџерски стол со софистициран дизајн, квалитетен материјал.
- Изработен од висококвалитетна еко кожа
- Multiblock механизам со можност за лулање и заклучување во повеќе позиции
- Седалка и потпирачка со двојни перничкиња од мек сунѓер за поголема удобност
- Меки потпирачи за раце обложени со еко кожа
- Стабилна и цврста хромирана основа со силиконски тркалца
- Елегантен, комфорен и практичен
- Максимална тежина до 130 кг.

Norman

MANAGER Collection



Relax Механизам



Уникатен Дизајн




до 120кг.



1 Година Гаранција

- Менаџерски стол со модерен дизајн, тапаиран со висококвалитетен текстил
- Надворешните страници се тапаирани со висококвалитетна еко кожа
- Multiblock механизам со можност за лулање и заклучување во повеќе позиции
- Стабилна и цврста хромирана основа со силиконски тркалца
- Регулрање на височината на столот
- Максимална тежина до 100 кг.



ШИФРА	ОПИС
3259	M68A
4321	M68A Хром

- Анатомски седалка и потпирачка, тапаирани во висококвалитетна кожа
- Регулрање на височината на столот
- Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција
- Регулрање на силата на лулање според тежината на корисникот
- Фиксни полиуретанови рачки
- Полипропиленова основа
- Хромирана основа (опционално)
- Макс. тежина на корисникот – 120 кг



Tilt Механизам



Ергономска Конструкција




Хромирани Елементи



до 120кг.



1 Година Гаранција



WORK Collection

M68A

Texas Multi

WORK Collection



MultiBlock Механизам



Хромирани Елементи



до 120кг.



TÜV Сертификат



1 Година Гаранција

- Работен стол со висока потпирачка
- Регулирање на височината на столот
- Мултиблок механизам со повеќе позиции на заклучување
- Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот
- Пластични потпирани за раце
- Хромирано постлје
- Макс. тежина на корисникот до 120кг.
- ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

Достапни бои по нарачка:




8910



8912

ШИФРА	ОПИС
8911	Texas Multi Сив
8909	Texas Multi Црн



ШИФРА	ОПИС
5335	Milan

- Анатомски седалка и потпирачка изработени од мрежа тип mesh во комбинација со кожа
- Регулирање на височината на столот
- Релакс механизам со можност за заклучување во работна позиција
- Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот
- Фиксни пластични рачки со хромирани елементи
- Хромирана основа
- Макс. тежина на корисникот: 120 кг



Relax Механизам



Хромирани Елементи



до 120кг.



6 Месеци Гаранција

WORK Collection

Milan

Carina

WORK Collection



Tilt Механизам



Хромирани Елементи



до 120кг.




1 Година Гаранција

- Анатомски седалка и потпирачка изработени од мрежа тип mesh во комбинација со кожа
- Регулрање на височината на столот
- Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција
- Регулрање на силата на лулање според тежината на корисникот
- Фиксни полиуретанови рачки
- Полипропиленова основа
- Хромирана основа (опционално)
- Максимална тежина на корисникот – 120кг

Хромирана Основа



ШИФРА	ОПИС
3242	Carina
6808	Carina Хром



- Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во еко кожа
- Регулрање на височината на столот
- Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција
- Регулрање на силата на лулање според тежината на корисникот
- Фиксни хромирани рачки со тапацирани делови
- Хромирана основа
- Макс. тежина на корисникот 120 кг



Tilt Механизам



Хромирани Елементи




до 120кг.




6 Месеци Гаранција

Relax



ШИФРА	ОПИС
4952	Relax Црн
4953	Relax Крем





ШИФРА	ОПИС
9737	Hunter

Hunter

WORK Collection



Тilt Механизам



до 120кг.



6 Месеци Гаранција

- Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна кожа
- Регулирање на височината на столот [1]
- Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција [2]
- Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот [3]
- Фиксни алуминиумски рачки со тапацирани делови [4]
- Алуминиумска основа [5]
- Максимална тежина на корисникот – 120 кг

- Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна кожа
- Регулирање на височината на столот
- Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција
- Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот
- Фиксни полиуретанови рачки
- Полипропиленова основа
- Максимална тежина на корисникот – 120 кг



Тilt Механизам




до 120кг.



1 Година Гаранција

WORK Collection



ШИФРА	ОПИС
8291	Denver



Denver

Petersburg

WORK Collection



Tilt Механизам




до 120кг.



6 Месеци Гаранција

- Анатомски седалка и потпирачка, тапацирани во висококвалитетна кожа
- Регулирање на височината на столот
- Релакс механизам со можност за фиксирање во работна позиција
- Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот
- Фиксни алуминиумски рачки со тапацирани делови
- Алуминиумска основа
- Максимална тежина на корисникот – 120 кг



ШИФРА	ОПИС
7644	Peterburg Црн
7645	Peterburg Црвен
7646	Peterburg Бел



Rony Steel

WORK Collection



Tilt Механизам



Ергономска Конструкција



Уникатен Дизајн



Хромирани Елементи




до 120кг.



1 Година Гаранција

- Широка и удобна седалка тапацрана со висококвалитетна црна еко кожа класа S
- Анатомска мрежеста потпирачка во различни бои со пластична декорација
- Регулација на височината на столот
- Релакс механизам со можност за заклучување во работна позиција
- Фиксни рачки
- Цврста хромирана основа
- Максимална тежина на корисникот до 120 кг

ШИФРА	ОПИС
7409	Rony Steel жолт
7410	Rony Steel плав
7411	Rony Steel портокалов
7407	Rony Steel црн
7408	Rony Steel бел



Nebraska

WORK Collection



Tilt Механизам



Уникатен Дизајн



Хромирани Елементи




до 120кг.



6 Месеци Гаранција

- › Канцелариски стол со мрежаста потпирачка
- › Регулирање на височината на столот
- › Tilt механизам со лулање
- › Регулирање на силата на лулање според тежината на корисникот
- › Пластични потпирачи за раце
- › Хромиран амортизер и постоље
- › Максимална тежина на корисникот до 120кг.
- › ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV



ШИФРА	ОПИС
8906	Nebraska Црн
8908	Nebraska Плав *
8905	Nebraska Црвен *
8907	Nebraska Сив *

*** ДОСТАПНИ САМО
ПО НАРАЧКА**



Form

WORK Collection



Tilt Механизам



до 120кг.




1 Година Гаранција



- Атрактивен дизајн инспириран од спортските автомобили
- Изработен од висококвалитетна еко кожа
- Стабилна и цврста полипропиленска основа со силиконски тркалца
- Удобни тапацирани потпирачи за раце
- Елегантен, комфортен и практичен
- Регулрање на височината на столот
- Механизам за лулање
- Максимална тежина до 120 кг.

ШИФРА	ОПИС
8042	Form Црн
8043	Form Црвен



8043


1140 Asyn

WORK Collection

- Работен стол со средно висока потпирачка
- ASYN – асинхрон механизам за независно регулирање на аголот на седалката и потпирачката со можност за заклучување во избраната позиција
- Up & Down механизам за регулирање на висината на потпирачката
- Гасен амортизер за регулирање на висината на седалката
- Седалка и потпирачка тапацирани со висококвалитетен материјал, волна или еко кожа достапна во повеќе бои.
- Полипропиленова или Хромирана основа
- Потпирачи за раце [опционално]
- Максимална тежина на корисник - до 130кг за хромирана и до 120кг за полипропиленова основа
- Европски TÜV сертификат за квалитет и издржливост



Потпирачи за раце BR25
* достапни како
дополнителна опрема



Достапен и со
Хромирана основа

ШИФРА	МОДЕЛ
13811	Црн D2
13813	Црвен D3
13812	Плав D4
13814	Сив D5

Информативен приказ достапните материјали и бои





Golf

WORK Collection



CPT Механизам




до 120кг.



1 Година Гаранција

- Канцелариски стол со висока потпирачка
- Регулирање на височината на столот
- Регулирање на височината на потпирачката
- Регулирање на наклонот на потпирачката
- Регулирање на длабочината на седење (растојанието помеѓу потпирачката и седалка)
- Максимална тежина до 120 кг.
- ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV



ШИФРА	ОПИС
5609	Golf сив C13
5610	Golf зелен C34
5606	Golf плав C06
5607	Golf црвен C02
3248	Golf црн C11



Megane

WORK Collection



CPT Механизам



Хромирани Елементи



до 120кг.



1 Година Гаранција




- Канцелариски стол со висока потпирачка
- Регулирање на височината на столот
- Регулирање на височината на потпирачката
- Регулирање на наклонот на потпирачката
- Полиуретанови рачки
- Регулирање на длабочината на седење (растојанието помеѓу потпирачката и седалка)
- Полиуретанова основа
- Достапен и со хомирана основа (за моделите со ознака CR)
- Максимална тежина до 120 кг.
- ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

ШИФРА	ОПИС
5123	Megane LX Црн
5611	Megane LX Сив
5613	Megane LX Црвен
5612	Megane LX Портокалов
5614	Megane LX Плав



CR хомирана основа



Marry

WORK Collection



Async Механизам



до 120кг.




6 Месеци Гаранција

- Стол со висока потпирачка
- Регулирање на височината на столот
- Регулирање на височината на потпирачката
- Полиуретанови рачки со модерен дизајн
- Регулирање на наклонот на потпирачката
- Максимална тежина до 100 кг.



11012



11009



11010

ШИФРА	ОПИС
11009	Marry Црн
11010	Marry Црвен
11012	Marry Плав

Delux 22

WORK Collection



CPT Механизам



до 120кг.




6 Месеци Гаранција

- Стол со висока потпирачка
- Регулирање на височината на столот
- Регулирање на височината на потпирачката
- Регулирање на наклонот на потпирачката

- Регулирање на длабочината на седење (растојанието помеѓу потпирачката и седалка)
- Полиуретанови рачки
- Максимална тежина до 120 кг.

ШИФРА	ОПИС
6291	Delux 22 Сив
5339	Delux 22 Црн



Prestige

WORK Collection



Tilt Механизам



до 120кг.



1 Година Гаранција

- Детски стол со разнобојни мотиви
- Тапациран со висококвалитетен текстил
- Цврста и стабилна конструкција
- Регулација на височината на столот
- Максимална тежина до 120 кг.



11789



11785



11787




11786



11788



11784





СРТ Механизам



до 120кг.



1 Година Гаранција

Nor 1290

WORK Collection

- Високо квалитетни полиуретанова седалка и потпирачка
- Полипропиленова основа
- Гасен механизам/амортизер
- Дополнителна опција Extend+Ring
- Макс. тежина на корисникот до 120 кг.
- ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV



5088



Extend + Ring
4766


Hocker

WORK Collection


- Табуретка во црна кожа
- Гасен механизам/амортизер
- Полипропиленова основа
- Максимална тежина до 120 кг.
- ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV



5089



6309



- Табуретка во црна кожа
- Гасен механизам/амортизер
- Полипропиленова основа
- Макс. тежина до 120 кг.
- ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

Labor

WORK Collection

Limber

VISITOR Collection

ШИВФРА	ОПИС
13792	Limber Сив
13793	Limber Плав
13794	Limber Црвен
13795	Limber Зелен
13828	Limber Жолт
13896	Limber Црн

- Посетителскиот стол Limber има елегантен и модерен дизајн, стабилна и исклучително лесна конструкција
- Овој модел има можност за спојување на 2 или повеќе столови како и поставување еден врз друг за полесно транспортирање и складирање
- Столот е тапациран со висококвалитетно платно, а на потпирачот за грб платното може да се извади доколку има потреба да се исчисти или доколку сакате да го користите без платно.




Prizma LUX

VISITOR Collection

Столот Prizma LUX е практично решение за канцеларии, конференциски сали, училишта и секаде каде е потребно столиците да се компактни, лесни и издржливи. Столот е опремен со меки пенасти подлошки на седалката и потпирачката, патацирани со квалитетен текстил во разни бои. Со ова се обезбедува поголем комфорт и подобар изглед.



ШИФРА	ОПИС
13799	Prizma LUX Црн
13800	Prizma LUX Плав
13801	Prizma LUX Бордо



Rumba

VISITOR Collection



Хромирани Елементи



до 120кг.



2 Години Гаранција

- Стабилна метална хромирана рамка
- Седалка од повеќеслоен шпер, тапацiran со висококвалитетна кожа класа V
- Метални рачки тапацирани со кожа
- Заштитници на ногарките за заштита на подот
- Макс. тежина на корисникот до 120кг.




3277

ШИФРА	ОПИС
3277	Rumba Бел
5674	Rumba Црн



5674





4945



до 120кг.
TÜV Сертификат
2 Години Гаранција

Felicia

VISITOR Collection

- Стабилна метална црна рамка
- Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер, тапацирани со висококвалитетно платно класа C
- Пластични капац на седалка и потпирачката
- Заштитници на ногарките за заштита на подот

- Можност за поставување на рачки или конференциски комплет со масичка за пишување (види стр. 23)
- Можност за редување до 10 броја
- Максимална тежина на корисникот до 120кг.



ШИФРА	ОПИС
4945	Сив C13
7182	Св. Кафен C04
8118	Кафен C51
4947	Зелен C34
4943	Плав C06
4944	Црвен C02
2499	Црн C11
4946	Бордо C29



2499



7182



8118



4946



4944



4943



4947

Taurus NR S

VISITOR Collection

- Стабилна метална црна рамка
- Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер, тапацирани со еко кожа класа S
- Пластични капац на седалка и потпирачката
- Заштитници на ногарките за заштита на подот
- Можност за поставување на рачки или конференциски комплет со масичка за пишување

- Можност за редување до 10 броја
- Максимална тежина на корисникот до 120кг.
- ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV



5599



3808



5598



5596

ШИФРА	ОПИС
5599	Сл. Кост
3808	Црн
5598	Зелен
5596	Црвен
5595	Плав

Taurus CR C


VISITOR Collection

- Стабилна метална хромирана рамка
- Седалка и потпирачка од повеќеслоен шпер, тапацирани со висококвалитетно платно класа C
- Пластични капац на седалка и потпирачката
- Заштитници на ногарките за заштита на подот

- Можност за поставување на рачки или конференциски комплет со масичка за пишување
- Можност за редување до 10 броја
- Макс. тежина на корисникот 120кг.
- ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV



до 120кг.
Хромирани Елементи
TÜV Сертификат
2 Години Гаранција



5602



ШИФРА	ОПИС
5602	Бордо C29
3249	Црн C11
5600	Плав C06
5603	Сив C13
5605	Св. Зелен C42
5601	Црвен C02



Taurus NR Layer

VISITOR Collection

- Стабилна метална црна рамка
- Седалка и потпирачка изработени од висококвалитетна пластика класа P
- Можност за поставување на рачки или конференциски комплет со масичка за пишување

- Заштитници на ногарките за заштита на подот
- Можност за редување до 10 броја
- Максимална тежина на корисникот до 120кг.
- ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV




до 120кг.
TÜV Сертификат
2 Години Гаранција

ШИФРА	ОПИС
4313	Црн
5587	Сл. Кост
6108	Бордо
5588	Црвен
5589	Антрацит



4313



5588

6108

5587

5589

1160-3

VISITOR Collection



до 100кг.



2 Години Гаранција




- Класичен модел на посетителска клупа со три места за седење. Практична и функционална со стабилна основа од метал.
- Седалки обложени со висококвалитетно платно или еко кожа
- Максимална тежина на корисниците до 300kg (100kg / столче)



ACCESSORIES



Рачки за посетителски
стол BR05
4311



Врска за посетителски стол
4312



Масичка за прес столица
3279



Рачки BR02
5073



Extend + Ring
4766

Амортизер црн
6820



Тапи за статичност
8294



Постоље PVC
3810



Амортизер хром
9749

Постоље хром
9750



Тркалце за мек под
6819

Тркалце за тврд под
9751




Постоље метал/PVC
9752





191-2



 13777



198

 13778



- Канцелариски закачалки со метална или комбинирана конструкција од метал и дрво.
- Хромирани елементи и додаток за закачување чадори со место за собирање на капките (само кај одредени модели).
- Голем избор на различни дизајни и форми за сечиј вкус.



200

 13779

201


 13780



202



13781



203



13782



- Канцелариски закачалки со метална или комбинирана конструкција од метал и дрво.
- Хромирани елементи и додаток за закачување чадори со место за собирање на капките (само кај одредени модели).
- Голем избор на различни дизајни и форми за сечиј вкус.

204



13783



205



13784



Monte



4315

- Канцелариски закачалки со метална конструкција
- Елегантни форми
- Место за поставување чадори (за модел Monte)



9682


Trik



9683

ШИФРА	ОПИС
4315	Monte Црна
5086	Monte CR Хром
9683	Trik Сива
9682	Trik Црна

*** ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧИНИ! ДО ЗАВРШУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ**




9684

Start

- Канцелариски закачалки со метална конструкција
- Модерен и иновативен дизајн
- Декоративни основа и закачалки во црна или виолетова боја (за модел Start)
- Место за поставување чадори (за модел Start)



9685




Klas

ШИФРА	ОПИС
9685	Start Виолетова
9684	Start Црна
9686	Klas Црна
9687	Klas Сива



9687



Palma


- Канцелариски закачалки со метална конструкција
- Елегантни форми
- Декоративни дрвени елементи (за модел Palma)
- Место за поставување чадори (за модел Palma)

ШИФРА	ОПИС
5689	Palma Црна
5690	Palma Сива
5691	Marta Црна
5692	Marta Сива

Marta



Marta



Lider

ШИФРА	ОПИС
12662	Lider Црна
12663	Lider Бела
12738	Lider Сива

Moni

ШИФРА	ОПИС
12739	Moni Црна
12740	Moni Сива





CR 1242-1J



Уникатна Брава



Вентилациони отвори



Место за етикета со име



0,6mm челичен лим



3 Години Гаранција



11172

- Гардеробер со место за закачалки и посебен дел за обувки
- Челичен лим со дебелина 0.6mm
- Врата со вентилациони отвори специјално проектирани за вертикална вентилација
- Уникатна брава за секој шкаф и 2 клуча
- Место за етикета за означување на корисниците

Димензии (mm)	Ш	Д	В
	300	450	1850

CR 1242-2J



Уникатна Брава



Вентилациони отвори



Место за етикета со име



0,6mm челичен лим



3 Години Гаранција



11173

- Гардеробер со место за закачалки и посебен дел за обувки
- Челичен лим со дебелина 0.6mm
- Врата со вентилациони отвори специјално проектирани за вертикална вентилација
- Уникатна брава за секој шкаф и 2 клуча
- Место за етикета за означување на корисниците

Димензии (mm)	Ш	Д	В
	600	450	1850



CR 1242 J



Уникатна Брава



Вентилациони отвори



Место за етикета со име



0,6mm челичен лим



3 Години Гаранција



11174

- Гардеробер со место за закачалки и посебен дел за обувки
- Челичен лим со дебелина 0.6mm
- Врата со вентилациони отвори специјално проектирани за вертикална вентилација
- Уникатна брава за секој шкаф и 2 клуча
- Место за етикета за означување на корисниците

Димензии (mm)	Ш	Д	В
	900	450	1850

CR 1243 J



11175



Уникатна Брава



Вентилациони отвори



Место за етикета со име



0,6mm челичен лим



3 Години Гаранција

- Гардеробер со место за закачалки и посебен дел за обувки
- Челичен лим со дебелина 0.6mm
- Врата со вентилациони отвори специјално проектирани за вертикална вентилација
- Уникатна брава за секој шкаф и 2 клуча
- Место за етикета за означување на корисниците

Димензии (mm)	Ш	Д	В
Комплет	900	450	1850
1 шкаф	270	410	850





CR 1245 J



Уникатна Брава



Вентилациони отвори



Место за етикета со име



0,6mm челичен лим



3 Години Гаранција



11021

- Метален гардеробер за помал багаж, лични работи и документи
- Погоден за користење во маркети и трговски објекти.
- Челичен лим со дебелина 0.6mm
- Врата со вентилациони отвори специјално проектирани за вертикална вентилација
- Уникатна брава за секој шкаф и 2 клуча
- Место за етикета за означување на корисниците

Димензии (mm)	Ш	Д	В
Комплет	900	450	1850
1 шкаф	270	380	320



CR 1233 J



11364



Уникатна Брава



Место за етикета со име



0,6mm челичен лим



3 Години Гаранција

- Метален шкаф со 1 рафт со можност за подесување на висината
- Дополнително појачана конструкција на вратите за поголема безбедност
- Челичен лим со дебелина 0.6mm
- Уникатна брава со 2 клуча

CR 1268 J



13774

Димензии (mm)	Ш	Д	В
	900	400	900





CR 1267 J

11176



Уникатна Брава



Висинско подесување на рафтовите



0,6mm челичен лим



3 Години Гаранција

- > Метален шкаф со стаклени клизачки врати
- > 4 Рафтови со можност за подесување на висината
- > Погоден за канцеларии, ординации, работилници
- > Челичен лим со дебелина 0.6mm
- > Уникатна брава со 2 клуча

Димензии (mm)	Ш	Д	В
	900	400	1850

CR 1270 J

13776



Уникатна Брава



Висинско подесување на рафтовите



0,6mm челичен лим



3 Години Гаранција

- > Метален шкаф со клизачки врати
- > 2 подвижни и еден статичен рафт во горната половина
- > Еден рафт во долната половина
- > Погоден за канцеларии, ординации, работилници
- > Челичен лим со дебелина 0.6mm
- > Уникатна брава со 2 клуча

Димензии (mm)	Ш	Д	В
	900	400	1850



CR 1235 L



Уникатна Брава



Висинско подесување на рафтовите



0,6mm челичен лим



3 Години Гаранција



5261

- Метален шкаф со 4 рафтови за документи/папки
- Рафтови со можност за подесување на висината
- Брава со заклучување на 3 точки за поголема безбедност
- Дополнително појачана конструкција на вратите со што се осигурува висока отпорност на надворешен притисок



CR 1248 L



13775



Дигитална Брава



Висинско подесување на рафтовите



0,6mm челичен лим



3 Години Гаранција

- Метален шкаф со 4 рафтови за документи/папки
- Електронски механизам за заклучување
- 4 Рафтови со можност за подесување на висината





CR 1254 J



11019

- › Компактен фиокар/картотека со 3 или 4 фиоки за документи
- › Додатоци за складирање на висечки папки
- › Широк размер со што се овозможува складирање на документи во 2 редици
- › Специјален механизам за безбедно користење кој не дозволува отварање на повеќе фиоки одеднаш со што се обезбедува стабилноста и се спречува превртување на шкафот
- › Брава со централно заклучување на фиоките
- › Место за етикета на секоја фиока
- › Челичен лим со дебелина 0.6mm
- › Уникатна брава со 2 клуча

CR 1253 J



Уникатна Брава



Место за етикета со име



0,6mm челичен лим



3 Години Гаранција

Димензии (mm)	Ш	Д	В
CR 1254	900	450	1320
CR 1253	900	450	1020
CR 1252	900	450	720

CR 1252 J



Достапно само по нарачка.
Време на достава:
до 30 дена.

- › Фиокар/Картотека со 2, 3 или 4 фиоки за документи
- › Додатоци за складирање на висечки папки
- › Специјален механизам за безбедно користење кој не дозволува отварање на повеќе фиоки одеднаш со што се обезбедува стабилноста и се спречува превртување на шкафот
- › Брава со централно заклучување на фиоките
- › Место за етикета на секоја фиока
- › Челичен лим со дебелина 0.6mm
- › Уникатна брава со 2 клуча

Димензии (mm)	Ш	Д	В
CR 1230	460	620	720
CR 1231	460	620	1020
CR 1232	460	620	1320

CR 1230 J



Уникатна Брава



Место за етикета со име



0,6mm челичен лим



3 Години Гаранција

CR 1231 J

CR 1232 J



11020



Достапно само по нарачка.
Време на достава: до 30 дена.





CR 1552



Огноотпорен



Непробојна Брава



3 Години Гаранција



13773

- › Огноотпорни метални сефови, со дебела конструкција на вратите и зидовите кои обезбедуваат сигурност на складираните работи дури и ако се изложени на оган и температури до 760°C
- › Еден рафт прилагодлив по висина
- › 3 точки на заклучување
- › Дигитална брава за отклучување со пин
- › Дополнителна механичка брава со 2 клучеви
- › Дебелина на конструкцијата: 60mm (сеф); 46mm (врата)



Димензии (mm)	Ш	Д	В
CR 1552	480	470	360
CR 1553	480	470	460



13772



CR 1553

CR 1554

- › Компактен сигурносен сеф наменет за употреба во домови, канцеларии, продавници, хотели...
- › Можност за складирање на помали предмети, документи и пари
- › Сигурносна Механичка брава со 2 точки на заклучување и два клуча
- › Дигитална брава за отклучување со пин
- › Дебелина на конструкцијата: 1mm (сеф); 3mm (врата)

Димензии (mm)	Ш	Д	В
	230	170	170



13771



Можност за монтирање



Непробојна Брава



3 Години Гаранција

CR 1550-1 xz



Можност за монтирање

Непробојна Брава

3 Години Гаранција


- Компактен сигурносен сеф наменет за употреба во домови, канцеларии, продавници, хотели...
- Можност за складирање на помали предмети, документи и пари
- Сигурносна брава со 2 точки на заклучување
- Дигитална брава за отклучување со пин
- Механичка брава со 2 клуча
- Дебелина на лим 1.5mm (сеф); 2.5mm (врата)



11177

Димензии (mm)	Ш	Д	В
	225	170	160

CR 1550-2 xz



Можност за монтирање

Непробојна Брава

3 Години Гаранција

- Компактен сигурносен сеф наменет за употреба во домови, канцеларии, продавници, хотели...
- Можност за складирање на помали предмети, документи и пари
- Сигурносна брава со 2 точки на заклучување
- Дигитална брава за отклучување со пин (кај CR-1550-1)
- Механичка брава со 2 клуча
- Дебелина на лим 1.5mm (сеф); 2.5mm (врата)



11178

Димензии (mm)	Ш	Д	В
	225	170	160

CR 1555



11179

- Компактен сигурносен сеф наменет за употреба во домови, канцеларии, продавници, хотели...
- Можност за складирање на помали предмети, документи и пари
- Сигурносна Механичка брава со 2 точки на заклучување и два клуча
- Дигитална брава за отклучување со пин
- Дебелина на конструкцијата: 1.5mm (сеф); 4mm (врата)



Можност за монтирање

Непробојна Брава

3 Години Гаранција





Димензии (mm)	Ш	Д	В
	380	440	200

Matrix

Work Collection

Масата MATRIX е изработена во исклучително софистициран дизајн и одлична функционалност. Масата е направена од плочи од медијанпан - основата е даб, а на врвот е бел сјај. Стилската конфигурација е соодветно подобрена со дополнителна полица од калено стакло која освен што служи како дополнителен простор за складирање, ја стабилизира структурата и носи разновидност во дизајнот.



Oval

Масичката за кафе ОВАЛ е уникатен елемент на декорација за вашиот дом или канцеларија, кој придонесува чувство на луксуз и уметнички дизајн. Изработена е од 3 главни елементи и видови на материјал

- ✓ хромирана метална стабилна основа
- ✓ држачи со елегантен облик изработени од MDF со изглед на гранит
- ✓ калено стакло со дебелина од 8mm

Vek

Масичката за кафе VEK е уникатен елемент на декорација за вашиот дом или канцеларија со авангарден и модерен дизајн. Основата е изработена од хромиран метал и обезбедува стабилност и модерен изглед. Држачите/ногарките во V форма се изработени од MDF плочи со изглед на гранит, а на нив е поставено калено стакло со дебелина од 8mm.



OfficeEXPRESS

MEMBER OF EUROCOM GROUP

— 033 277 778 | info@oe.mk | www.oe.mk —



Pentel

rotring

Karbon



FABRIANO

Paper♥Mate

Sharpie



Optima



STREET

BERG



FC BARCELONA
més que un club



Real Madrid




Disney

FROZEN

Mickey &
Minnie

SCOOBY-DOO!

LOONEY TUNES



STAR
WARS



fb.com/officeexpress.com.mk



instagram.com/officeexpress.com.mk

 ул. Тодосие Паунов 36, 2300 Кочани, Македонија

 033 277 778  info@officeexpress.com.mk

 www.facebook.com/OfficeExpress.com.mk

 [instagram.com/OfficeExpress.com.mk](https://www.instagram.com/OfficeExpress.com.mk)

www.oe.mk